



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

P. fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на ерскиекратски однесува на хрватскосрпски, словенечки, и на македонски јазик — Гласен според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено-книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 090-3-221-3

Среда, 2 март 1967

БЕЛГРАД

БРЈ 14

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,90 (90) ден. — Аквизицијата на претплата за 1967 година изнесува 32 (3200) ден. — Издавачица: Улица Јована Ристова бр. 1, Пошта, Факс 226 — Телефони: Централна 30-331, 30-332, 30-333 и 31-401; Служба за претплата 31-732, Продајна служба 31-571

206.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБЕРА (АВСТРАЛИЈА)

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Камбера (Австралија).

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 38
22 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

207.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАРАЧИ

1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Карачи.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 39
22 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

208.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Великото Војводство Луксембург се подига на степен на амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 40
22 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

209.

Врз основа на членот 35 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65), на предлог од сојузниот секретар за внатрешни работи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСТАНУВАЊЕТО ВО ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОРСКИОТ БРЕГ, ОСТРОВИ И ДЕЛОВИ ОД ОСТРОВИ

1. На Брионските Острови, островите Гргур, Голи и Мамула, полуостровот Превлака на влезот во Бококоторски Залив, како и на делот од морскиот брег северно од Пула кој го опфаќа подрачјето ограничено со линијата: увала Велика Драга — по штињанскиот пат до првата врвица што минува кон фажанскиот пат, долж тој пат до фажанскиот пат, по фажанскиот пат до Фажана, по патот кон Перој и по патот до ртот Варбарига, — забрането им е настанување на југословенски и странски државјани.

По исклучок, југословенски државјани можат да се настануваат на делот од морскиот брег увала Велика Драга — рт Варбарига врз основа на одобрение од органот на внатрешните работи определен со републички пропис.

Движење на подрачјата од ставот 1 на оваа точка е дозволено само со дозвола. За движење по островот Мамула и на делот од брегот северно од Пула дозвола не е потребна.

2. На островот Виа и на островчињата околу него, како и на островите Јабука, Св. Андрија (Светац) и Палагружа забрането им е настанување на странски државјани.

Движење на подрачјата од ставот 1 на оваа точка им е дозволено на странски државјани само со дозвола. За движење во местото Комижа и на островот Вишево дозвола не е потребна.

3. Дозволата од точката 1 став 3 и точката 2 став 2 на оваа одлука ја издава органот на ина-трешните работи определен со профис на републиката на чија територија се наоѓа односно подрачје.

4. Дозволите од точката 3 на оваа одлука се издаваат на образецот на привремена дозвола за движење и престој во граничниот појас (член 37 од Правилникот за контрола на преминувањето на државната граница и за движење, престој и населување во граничниот појас — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 36
15 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

210.

Врз основа на членот 40 став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64 и 52/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА КОИ СЕ СМЕААТ КАКО ЛИЧЕН ДОХОД ОД КОЈ СЕ ПЛАЌА ПРИДОНЕС ОД РАБОТЕН ОДНОС И ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА КОИ ПРЕТСТАВУВААТ НАДОМЕСТОК НА ФАКТИЧНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Во Одлуката за паричните примања кои се сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес од работен однос и за паричните примања кои претставуваат надоместок на фактичните трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) називот на одлуката се менува и гласи: „Одлука за паричните примања што претставуваат надоместок на фактичните трошоци“.

2. Точ. 1, 3 и 4 се бришат.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 37
22 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

211.

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ПУЛА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определува постојан граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај Пула.

2. Преминувањето на државната граница преку граничниот премин од точката 1 на ова решение ќе се врши само во време од секоја сабота во 12,00 часот до секој понеделник во 06,00 часот во текот на целата година.

3. Ова решение влегува во сила на 1 мај 1967 година.

Р. п. бр. 26
8 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

212.

Врз основа на членот 16 став 2 од Основниот закон за санитарната инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ САНИТАРЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА САНИТАРЕН НАДЗОР

Член 1

Во Правилникот за начинот и трошоците за вршење санитарен надзор над изградбата на згради и други објекти што подлежат на санитарен надзор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/66) во членот 9 точката 1 се менува и гласи:

„1) станбени згради во семејна сопственост, ако изградбата односно реконструкцијата се врши во согласност со деталниот урбанистички план на населбата или потесното подрачје и ако тие згради ќе бидат споеви со водоводот и канализацијата на населбата односно потесното подрачје;“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 126/1
20 март 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство
и социјална политика,
Драгутин Косовац, с. р.

213.

Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ НАД 1000 V

Член 1

При изведување на електроенергетски постројки над 1000 V ќе се применуваат техничките мери содржани во Техничките прописи за електроенергетски постројки над 1000 V, што се напечатени во До-

додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67 и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Изведувањето на електроенергетски постројки над 1000 V започнато пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, како и на постројки за чие градење е издадено одобрение пред денот на влегувањето во сила на овој правилник и чие изведување ќе започне во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник, може да продолжи односно да се заврши според досега важечките Технички прописи за изведување постројки на јака струја за погонски напон над 1000 V (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/57).

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките прописи за изведување постројки на јака струја за погонски напон над 1000 V („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/57), заедно со Техничките прописи за изведување постројки на јака струја за погонски напон над 1000 V, кои се составен дел на тој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1818

21 март 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

214.

Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ ЗА УРЕДИ СО СВЕ- ТЛЕЧКИ ЦЕВКИ

Член 1

При изведување, употреба и одржување на уреди со светлечки цевки ќе се применуваат техничките мери содржани во Прописите за техничките мери за уреди со светлечки цевки, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67 и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Постојните уреди со светлечки цевки и уредите со светлечки цевки чие изведување е започнато пред влегувањето во сила на овој правилник мораат при првата реконструкција или замена на одделни делови да се усогласат со одредбите од Прописите за технички мери за уреди со светлечки цевки од членот 1 на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 945

21 март 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

215.

Врз основа на членот 77 точка 4 во врска со членот 63 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СОЈУЗНИ ИНСПЕК- ТОРИ НА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Со овој правилник се определуваат стручната спрема и посебни услови што мораат да ги исполнуваат сојузни инспектори на радио-сообраќајот.

Член 2

Како стручна спрема од членот 1 на овој правилник се подразбира способноста за работа на работно место на сојузен инспектор на радио-сообраќајот која се стекнува со завршување соодветно училиште и со работно искуство стечено на работа во струката.

Член 3

Работи на сојузен инспектор на радио-сообраќајот може да врши лице што има завршен втор степен на факултет или висока школа (отсек односно смер телекомуникации) и најмалку 5 години работно искуство на работи на радио-сообраќајот или производство на радио-уреди, како и лице што има завршено средно техничко училиште (електро-отсек) или на него соодветно средно стручно училиште (електро-отсек односно радио-отсек) и најмалку 10 години работно искуство на работи на радио-сообраќајот.

Член 4

Сојузниот инспектор на радио-сообраќајот мора, покрај општата здравствена способност, да ги исполнува и здравствените услови во поглед физичката способност за вршење работи на инспекција на терен.

Здравствената и физичката способност на лицата од ставот 1 на овој член се докажува со уверение од лекар на здравствена установа.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 453

20 март 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

16.

Врз основа на членот 9 ст. 1 и 3 од Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65), во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

Н А Р Е Д Б А ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУ- ГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ

1. Во југословенските внатрешни морски води се устануваат следните забранети зони:

1) зона што ја опфаќа увалата ограничена со линијата Општри 'Рт — 'рт Кобила на влезот во Бококоторски залив;

2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метра, сметајќи од брегот на островот Вис, освен делот што ја претставува лукавата Комижа и пристапот кон таа лука, појасот околу островот Јабука, Св. Андрија (Светац) и Палагружа — во иста широчина;

3) зона во заливот Мала Будава, што го опфаќа морскиот простор југозападно од линијата, чии крајни точки на копното се обележени со две сидани пирамиди (44°53.6' N, 13°59.1' E и 44°53.8' N, 13°59.0' E);

4) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метра, сметајќи од брегот на островите Гргур и Голи;

5) зона што го опфаќа Фажански Канал и морскиот простор околу Брионските Острови, ограничена со линијата што ги спојува следните точки:

- 'рт Барбарига (44°59.2' N, 13°44.1' E);
- светло на гребенот Кабула (44°56.8' N, 13°42.6' E);
- позиција 44°54.0' N, 13°43.1' E;
- позиција 0.3 милји во правецот 180° од светилникот Пинида;
- јужен 'рт на островот Јеролим (44°53.9' N, 13°47.2' E);
- 'рт Кришто (44°53.5' N, 13°47.7' E) потоа по западниот брег на Истра од 'ртот Кришто до 'ртот Варбарига.

2. Југословенски бродови и чамци можат да пловат без ограничување низ зоната од точката 1 под 2 на оваа наредба.

Југословенски бродови и чамци, во сопственост на лица што имаат постојано живеалиште на подрачје на зоната од точката 1 под 5 на оваа наредба можат да пловат по делот на оваа зона јужно од 'ртот на островот Јеролим до светлото на гребенот Кабула ограничен со линиите што ги соединуваат следните точки:

- позиција 44°53.9' N, 13°47.2' E;
- позиција 44°54.4' N, 13°47.6' E;
- позиција 44°55.4' N, 13°47.1' E;
- позиција 44°56.9' N, 13°44.7' E;
- позиција 44°56.8' N, 13°42.6' E.

Бродовите од ст. 1 и 2 на оваа точка не смеат да се користат за вршење подводни активности (подводно снимање, скицирање на морското дно, подводно спелеолошко истражување, подводен риболов и сл.).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 341-16/7

16 март 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Мила Милишковиќ, с. р.

217.

Врз основа на членот 59 од Основниот закон за внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

УПАТСТВО

ЗА УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

1. Општи одредби

1. Со ова упатство поблиску се определуваат условите и начинот на употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба од страна на овластени службени лица на органите на внатрешните работи (во понатамошниот текст: овластеното службено лице).

Како други средства на присилба од ставот 1 на оваа точка се подразбираат: физичка сила, хемиски

и гасни средства, шмркови со вода, специјални моторни возила, коњи и службени кучиња.

2. Овластено службено лице може да употреби огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба само врз основа и под условите од чл. 26 и 27 на Основниот закон за внатрешните работи, а на начинот предвиден со ова упатство.

3. При употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба овластеното службено лице е должно да го чува животот на други лица.

4. Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош и заплашување, како и пукање во животни кога тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како употреба на огнено оружје во смисла на ова упатство.

II. Употреба на огнено оружје

5. Овластеното службено лице може да употреби огнено оружје по сопствена иницијатива или по наредба од старешината:

- да го заштити животот на луѓето.

За да го заштити животот на луѓето овластеното службено лице може да употреби огнено оружје ако животот на едно или повеќе лица се наоѓа во непосредна опасност, а со цел да одбие или спречи започнат противправен напад од лице што го врши тој напад.

Животот на луѓето се наоѓа во непосредна опасност ако тие се физички нападнати на таков начин или со такво средство што претставува непосредна опасност по нивниот живот (со оружје, опасно оружје и сл.), или ако е физичката сила на напаѓачот таква или бројот на напаѓачите толкав што да не можат нападатите да се одбранат на друг начин.

Штом ќе престане опасноста не смее да се употреби огнено оружје;

2) да спречи бегство на лице затечено во вршење на кривично дело за кое е предвидена казна строг затвор од петнаесет години или построга казна.

Заради спречување бегство на лице во случајот од оваа одредба овластеното службено лице може да употреби огнено оружје ако е лицето затечено во вршење на кривично дело што претставува:

а) контрареволуционарен напад на државното и општественото уредување (член 100 од КЗ), загрозување на територијалната целина и независноста на државата (член 101 од КЗ), поткопување на воената и одбранбената сила на државата (член 102 од КЗ), оружјен бунт (член 104 од КЗ), шпионажа (член 105 од КЗ), оддавање државна тајна (член 105а ст. 1, 2 и 3 од КЗ), учествување во непријателска дејност против Југославија (член 109 од КЗ), бегство заради непријателска дејност (член 110 став 2 од КЗ), организирање и префрлање на територијата на Југославија на оружјени групи, поединци и материјали (член 111 од КЗ), уништување на важни објекти на стопанството (член 114 од КЗ), саботажа (член 115 од КЗ), здружување против народот и државата (член 117 ст. 1, 2 и 3 од КЗ), укажување помош на сторителот на кривични дела против народот и државата (член 120 од КЗ);

б) убиство (член 135 од КЗ);

в) силување (член 179 став 2 од КЗ), обљуба над немошно лице (член 180 став 2 од КЗ) и обљуба и противприроден блуд со малолетно лице (член 181 ст. 2 и 5 од КЗ);

г) правење и пуштање во циркулација на фалсификувани пари (член 221 ст. 1, 2 и 3 од КЗ) и правење и употреба на лажни знаци за вредност или на хартии од вредност (член 222 ст. 2 и 4 од КЗ);

д) разбојништво (член 252 од КЗ), тешки случаи на разбојничка кражба и на разбојништво (член 253 од КЗ) и грабеж (член 255 од КЗ);

е) тешки дела против општата сигурност (член 273 ст. 2 и 3 од КЗ).

Како затечување во вршење на кривично дело, во смисла на ова упатство, се смета затечување на сторителот на местото на настанот во времето на

извршување на кривично дело, како и затечување на сторителот на местото на настанот непосредно по извршување на кривичното дело;

3) да спречи бегство на лице лишено од слобода и на лице за кое е издаден налог за лишување од слобода — поради извршување на кривично дело за кое е предвидена казна строг затвора од петнаесет години или построга казна.

Во налогот за лишување од слобода односно во налогот за спроведување или чување на вакво лице надлежниот орган е должен изречно да наведе дека овластеното службено лице може да употреби огнено оружје во случај на бегство на ова лице.

Ако овластеното службено лице спроведува лице спрема кое е, во случај на бегство, дозвољена употреба на огнено оружје, должно е пред или за време на спроведувањето да му обрне внимание дека во случај на обид за бегство ќе употреби огнено оружје;

4) да одбие од себе непосреден напад со кој се загрозува неговиот живот.

Како непосреден напад со кој се загрозува животот се смета напад што врз овластеното службено лице се врши со огнено оружје, со опасно орудие или со други предмети со кои може да се загрози животот, или кој се врши од страна на две или повеќе лица, напад што се врши на места и во време кога не може да се очекува помош, како и напад кој се врши од физички посилно лице или од лице што се служи со посебни вештини и слично;

5) да одбие напад врз објект што му е доверен да го обезбедува.

6) Овластеното службено лице може да употреби огнено оружје ако го употреба на гумена палка или други средства за присилба не може да се спречи или одбие извршување на кривично дело од точката 5 под 1, 2, 3 и 5 на ова упатство или не може да одбие од себе непосреден напад со кој се загрозува неговиот живот.

7) Ако лице затечено на местото на извршување на кривично дело за кое е предвидена казна строг затвор од петнаесет години или построга казна започне да бега, овластеното службено лице ќе се обиде да го фати, со истовремен повик: „Стој, ќе пукам!“. Ако лицето не застане, овластеното службено лице ќе го повтори повикот. Ако лицето ниту на повторниот повик не застане, а не постои друга можност за лишување од слобода, овластеното службено лице ќе употреби огнено оружје.

Ноќе, или во густа магла, или на непрегледен терен, или во шума, како и кога лице бега кон шума или во правец на објект каде може да се скрие, огнено оружје може да се употреби и по првиот повик да застане.

Ако лицето бега кон собрани граѓани, на постои опасност некој од граѓаните да може да биде погоден, овластеното службено лице не смее да пука.

8) Кога овластеното службено лице врши служба под раководство на старешина, огнено оружје може да употреби само по наредба од старешината.

Како старешина од ставот 1 на оваа точка се смета овластениот работник на органот на внатрешните работи под чие раководство се наоѓа овластеното службено лице при извршување на службена работа.

III. Употреба на гумена палка и физичка сила.

9. Овластеното службено лице може да употреби гумена палка и физичка сила заради совладување отпорот на лице што го нарушува јавниот ред и мир, или што треба да се приведе, задржи или притвори, како и заради одбивање на нападот врз себе или друго лице или објект што го обезбедува.

Како употреба на гумена палка и физичка сила се сметаат: удар со палка, зафаќање и други вештини за одбрана или напад, со кои се присилува на послушност лице што со својата постапка го оневоз-

можува извршувањето на службени работи, или што врши физички напад врз овластеното службено лице или врз друго лице или врз објект што се обезбедува од овластеното службено лице.

Овластеното службено лице е должно да престане да ја употребува гумената палка и физичката сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна на лице против кое е употребена гумена палка или физичка сила.

Како отпор, во смисла на ова упатство, се смета секое противставување на законитите наредби издадени за воспоставување на јавниот ред и мир, за оддалечување од местото на настанот, приведување, задржување или притворање, — со кое се оневозможува тоа.

Отпорот може да биде активен и пасивен.

Активен отпор постои кога лице дава отпор со употреба на оружје, орудие, други предмети или физичка сила (се отима, се бори, се турка, се засолнува со разни предмети) и на тој начин го оневозможува овластеното службено лице да ја изврши службената работа. Поттикнувањето на отпор се смета како активен отпор.

Пасивен отпор постои кога лицето ќе се оглуши на повикот или законитата наредба од овластеното службено лице, или ќе се стави во таква положба (ќе легне наземи, ќе клекне, ќе се фати за некој предмет и сл.) со која го оневозможува извршувањето на службеното дејствие.

Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка, по правило, не се употребува, освен ако лицето со пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата на овластеното службено лице, ако нема други можности таков отпор да се совлада, или ако употребата на поглаги средства останала без успех.

10. Гумена палка не смее да се употреби спрема деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инвалиди и жени чија бременост е видлива, освен ако овие лица со огнено оружје или со друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на овластеното службено лице или на друго лице.

IV. Употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба спрема воени лица

11. Спрема воени лица во униформа овластеното службено лице може да употреби огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба, според одредбите од ова упатство, само ако не постои можност благовремено да се обезбеди интервенција на воените органи.

Спрема воени лица во граѓанска облека овластеното службено лице може да употреби огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба под истите услови како и спрема други лица.

V. Употреба на хемиски, гасни и други средства за присилба

12. Во вршење на службените работи овластеното службено лице може да употреби хемиски и гасни средства ако постојат услови за употреба на огнено оружје или ако е нарушен јавниот ред и мир во поголем обем.

За да се воспостави во поголем обем нарушениот јавен ред и мир можат да се употребат и шпркови со вода, специјални моторни возила и коњани.

Средствата од ставот 2 на оваа точка можат да се употребат само по наредба од старешината на надлежниот орган на внатрешните работи односно од работникот на тој орган што ќе го овласти старешината.

13. Заради фаќање сторители на кривично дело, совладување отпор или одбивање напад врз овластеното службено лице или друго лице или објект, како и во други случаи кога може да се употреби огнено оружје, овластеното службено лице може да користи и специјално обучени кучиња.

VI. Известување за употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба

14. За секоја употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба овластеното службено лице е должно да то извести својот непосреден старешина.

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 220-5/13
24 март 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Милан Мишковиќ, с. р.

218.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОМПРИМИРАНИ И ТЕЧНИ ГАСОВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Азот компримиран — — — — JUS H.F1.013
Сулфурдиоксид, течен, технички JUS H.F2.022

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение задолжителни се и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 08-2078/1
23 март 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

219.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СРЕДСТВА ПРОТИВ СМРЗНУВАЊЕ ВО СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ МОТОРИ И ЗА МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Средства против смрзнување во системите за ладење мотори. Антифриз врз база на гликол GA-60 — JUS H.Z2.010

Испитување на средствата против смрзнување во системите за ладење мотори (антифризи):

Земање мостри и подготовка на водени раствори за испитување — JUS H.Z8.050
Определување на pH-вредноста JUS H.Z8.052

Определување на точката на мрзнењето на водените раствори на антифриз — — — — — JUS H.Z8.053

Дестилација — — — — — JUS H.Z8.034

Определување на содржината на пепел — — — — — JUS H.Z8.055

Определување на корозијата — — — — — JUS H.Z8.056

Определување на склоноста кон создавање пена — — — — — JUS H.Z8.057

Определување на точката на вриењето — — — — — JUS H.Z8.058

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1967 година.

Бр. 08-2080/1
23 март 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

220.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Градежна вар. Земање мостри и методи на хемиското испитување — JUS B.C8.040
Јагленоводородни мешавини за простирки:

Квалитативно определување на катранот во битуменот — — — — JUS U.M8.040

Определување на зафатнинската маса — — — — — JUS U.M8.081

Изработка на пробни коцки — — — — — JUS U.M8.091

Определување на зафатнинската маса и содржината на шуплини во минерална мешавина — — — — JUS U.M8.093

Определување на бабрењето под вода — — — — — JUS U.M8.095

Испитување на обносувањето под вода — — — — — JUS U.M8.096

Определување на гранулометрискиот состав на минерална мешавина — — — — — JUS U.M8.102

Испитување на притисната цврстина — — — — — JUS U.M8.103

Испитување на длабочината на втиснувањето — — — — — JUS U.M8.104

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 18-2077/1
23 март 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

221.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ОБУВКИ

1. Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на обувки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/61 и 6/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65) и точката 1 од Решението за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на обувки и за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63) престануваат да важат.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-2079/1
22 март 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

222.

Врз основа на членот 73 точка 7 во врска со членот 35 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67) и Одлуката на Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување од 18 ноември 1965 година, директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување и Реис-ул-улемата како врховен претставник на Исламската верска заедница во Југославија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВЕРСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се обезбедува здравствено осигурување и се регулира спроведувањето на здравственото, инвалидското и пензиското осигурување на верските службеници на Исламската верска заедница во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на членовите на нивните семејства.

Со договорот се определуваат и пафичните износи на кои се осигурени осигурениците (во понатамошниот текст: основи на осигурувањето), а кои служат за плаќање на придонесот.

Член 2

Како осигуреници во смисла на овој договор се сметаат:

1) Реис-ул-улемата, претседателите на републичките старешинства на Исламската верска заедница и главните имами;

2) верските службеници на Исламската верска заедница со висока, виша и потполна средна школска спрема;

3) верските службеници на Исламската верска заедница со неполна средна школска спрема поставени на верски должности од надлежните органи

на Исламската верска заедница, а чие поставување е потврдено од страна на Врховното исламско старешинство;

4) верските службеници на Исламската верска заедница поставени на верски должности од надлежните органи на Исламската верска заедница, а чие поставување е потврдено од страна на Врховното исламско старешинство, што имаат најмалку 10 години верска служба и имамски испит положен пред комисија формирана од страна на Врховното исламско старешинство;

5) верските службеници на Исламска верска заедница од точката 4 на овој став што немаат положен имамски испит, ако до 31 декември 1960 година наполниле 50 години живот и 20 години верска служба;

6) муезините поставени од надлежниот орган на Исламска верска заедница, а чие поставување е потврдено од страна на Врховното исламско старешинство, во следните цамии: Ферхат паша во Бања Лука, Омербашница во Бар, Бајракли во Белград, Фетхија во Бихак, Исакија во Битола, Атик во Биелина, Градска во Цазин, Гази-Синанбег во Чајниче, Хадум во Гаковица, Чарши во Ѓиљане, Синанбег во Горажде, Саат во Гостивар, Синанбегова во Кумово, Караџозбегова во Мостар, Алтун Алем во Нови Пазар, Чарши во Пеќ, Хусеипашина во Плевља, Чарши во Приполе, Царска и Султан-Муратова во Приштина, Бајракли во Призрен, Чарписка во Приedor, Гази-Хусревбегова, Царева и Чекечија Муслихудинова во Сараево, Султан Мурат, Јахја-паша и Мустафа-паша во Скопје, Вахиде-Султан во Сјеница, Чарши во Тетово, Стародогајска во Титовград, Сулејманија во Травник, Чарписка во Тузла, Намаздџах во Улцињ, Загребска во Загреб и Султан Ахмед во Зеница.

Лицата поставени во цамиие од точката 6 на ставот 1 од овој член ќе се сметаат осигуреници под условите предвидени во точ. 3 и 5 на ставот 1 од овој член.

Член 3

Како висока школска спрема, во смисла на овој договор, се подразбираат, покрај редовните факултети и на нив рамни школи, и верските школи на Исламската верска заедница што според општите прописи за рангот на школите и курсевите се изедначени со факултети, како и дипломскиот испит Алимиет на Технолошкиот факултет Ел-Азхар во Каиро.

Како виша школска спрема, во смисла на овој договор, се подразбира и Државната шеријатска судска школа во Сараево со претходно положен приемен испит.

Како потполна средна школска спрема, во смисла на овој договор, се подразбираат, покрај редовните средни и на нив рамни училишта, верските училишта на Исламската верска заедница што според општите прописи за рангот на школите и курсевите се изедначени со потполно средно училиште, 8-годишната неререформирана медреса со признаено издзетнаме, осумкласната Гази-Хусревбегова медреса во Сараево со завршен испит според наставната програма што важеше до крајот на 1960/61 учебна година, петкласната Гази-Хусревбегова медреса во Сараево со завршен испит според наставната програма воведена во 1961/62 учебна година, петкласната средна Алаудин медреса во Приштина со завршен испит според наставниот план и програма што се воведени почнувајќи од 1962/63 учебна година, како и тригодишен и четиригодишен Дарулмуалимин во Сараево.

Како неполна-средна школска спрема, во смисла на овој договор, покрај неполното редовно средно или на него рамно училиште и верските училишта на Исламската верска заедница што според општите прописи за рангот на школите и курсевите се изедначени со неполно средно училиште, се подразбира и спремата стечена со завршени три класа (го-

дини) медреса, како и завршен еден клас на Гази-Хусревиќовата медреса во Сараево според наставната програма од 1962 учебна година со претходно завршено осумгодишно училиште.

Школската спрема стечена во кое и да е верско училиште може да се докажува само со свидетелство од тоа училиште.

По исклучок од ставот 5 на овој член, школската спрема стечена во верско училиште што повеќе не постои може да се докажува само со потврда од републичкото старешинство на Исламската верска заедница, која се издава врз основа на расположивата документација.

Член 4

Осигурениците од членот 2 на овој договор (во понатамошниот текст: осигурениците) и членовите на нивните семејства ги имаат правата од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување во обемот и под условите што за лицата во работен однос се определени со Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66 и 52/66), Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66 и 1/67) и Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66 и 1/67), ако со закон или со овој договор не е определено поинаку.

На осигурените лица од ставот 1 на овој член се применуваат одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, што се однесуваат на користењето и губењето на правата и на постапката за остварување на правата, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 5

Верските службеници на Исламската верска заедница што не ги исполнуваат условите од членот 2 на овој договор, а кои на верски должности се поставени од надлежниот орган на Исламската верска заедница и тоа поставување е потврдено од Врховното исламско старешинство, имаат права од здравственото осигурување, ако не се здравствено осигурени по друг основ.

Верските службеници на Исламската верска заедница од ставот 1 на овој член ги имаат правата од здравственото осигурување во обемот и под условите што за лицата во работен однос се определени со Основниот закон за здравственото осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

Лицата од ставот 1 на овој член се сметаат како осигуреници во смисла на овој договор само во поглед на остварувањето на правата од здравственото осигурување.

Член 6

Правата на осигурениците од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување се определуваат зависно од основите на осигурувањето и пензискиот стаж на осигуреникот.

II. ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 7

За определување на основите на осигурувањето, осигурениците се распоредуваат според школската спрема и пензискиот стаж во следните категории:

1) осигуреници со висока школска спрема (I категорија):

Со стаж:	Основи на осигурувањето во динари:
до 10 години	450
над 10 до 20 години	500
над 20 до 30 години	600
над 30 години	700

2) осигуреници со виша школска спрема (II категорија):

Со стаж:	Основи на осигурувањето во динари:
до 10 години	400
над 10 до 20 години	450
над 20 до 30 години	550
над 30 години	650

3) осигуреници со средна школска спрема (III категорија):

Со стаж:	Основи на осигурувањето во динари:
до 10 години	350
над 10 до 20 години	400
над 20 до 30 години	500
над 30 години	600

4) други осигуреници (IV категорија):

Со стаж:	Основи на осигурувањето во динари:
до 10 години	300
над 10 до 20 години	350
над 20 до 30 години	400
над 30 години	450

На Реис-ул-улемата и претседателите на републичките старешинства на Исламската верска заедница како основ на осигурувањето, во смисла на ставот 1 од овој член, им служи надоместокот што им е определен со одлука на Врховното исламско старешинство односно со одлуки на републичките старешинства.

За верските службеници што имаат права само од здравствено осигурување (член 5) им се определува единствен основ на осигурувањето во износ од 280 динари.

Член 8

Основите на осигурувањето од членот 7 на овој договор се пресметуваат секоја година на соодветни повисоки износи.

Пресметувањето на основите на осигурувањето се врши со зголемување на основите за процентот на зголемувањето на личните доходи на работниците, што за изминатата година ќе го утврди Сојузниот завод за статистика, со тоа што износите добиени со пресметување се заокружуваат на цели десетки нагоре.

Пресметување на основите на осигурувањето не се врши ако процентот на зголемувањето на личните доходи на работниците во изминатата година бил помал од 5%. Во тој случај при пресметувањето на основите во наредната година процентот на зголемувањето на личните доходи од изминатата година му се додава на процентот на зголемувањето на наредната година, па основите на осигурувањето се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето во обете години.

Прво пресметување на основите на осигурувањето ќе се изврши во 1987 година врз основа на движењето на личните доходи во 1986 година спрема 1985 година.

Основите на осигурувањето определени на начинот од овој член важат од првиот ден на наредниот месец во годината во која се врши пресметувањето.

Член 9

Распоредувањето на осигурениците во повисок основ на осигурувањето се врши по службена должност, и тоа од првиот ден на месецот до месецот во кој осигуреникот ги исполнил условите за распоредување во повисок основ на осигурувањето.

Кога со дополнително признаениот пензиски стаж осигуреникот ќе ги исполни условите за распоредување во повисок основ на осигурувањето, измената на основот се врши од првиот ден на месецот по месецот во кој осигуреникот поднесол барање.

Член 10

Одборот на Исламската верска заедница може да одлучи за осигурениците што примаат постојана месечна плата, како основ на осигурувањето да им служи таа плата.

Основот на осигурувањето, во смисла на ставот 1 од овој член, не може да биде помал од 300 динари.

III. ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 11

Во пензиски стаж на осигурениците им се сметаат:

1) периодите на стаж на осигурување наполнети во осигурување според договорите за социјално осигурување на верските службеници на Исламската верска заедница;

2) сето време поминато во вршење верска служба наполнето до почетокот на спроведувањето на осигурувањето на верските службеници на Исламската верска заедница;

3) периодите на стаж на осигурување наполнети до 31 декември 1964 година;

4) периодите на стаж на осигурување наполнети по 1 јануари 1965 година;

5) периодите на учество во револуционерна работа, во Народноослободителната војна, во антифашистичката борба во другите земји и војски, времето на учество во војните, како и времето на прекин на вршењето на верската служба што се признава како период на посебен стаж според одредбите од членот 138, чл. 140 до 146 и чл. 148 до 150 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Кога е признавањето на определен период во пензиски стаж според Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување обусловено со стапување во работен однос или со определено траење односно престанок на работниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со стапувањето на верска должност, со соодветното траење односно со престанокот на таа должност.

Член 12

На лицата од членот 2 став 1 точ. 4 до 6 на овој договор, што по наполнетите 10 години во вршење на верска служба стекнуваат право на инвалидско и пензиско осигурување, тие 10 години служба им се сметаат во пензиски стаж за стекнување право од инвалидското и пензиското осигурување под услов да уплатат придонес за инвалидско и пензиско осигурување.

Во периодот од 10 години од ставот 1 на овој член влегуваат и завршените години на медреса, со тоа што секој положен клас медреса се зема како една година вршење верска служба.

Времето од точката 2 на ставот 1 од членот 11 на овој договор, што осигурениците го минале на должноста на муезин, ќе им се признае во пензиски стаж само на оние муезини што на 14 април 1960 година се затекнале на должноста на муезин во цамитите наведени во членот 2 став 1 точка 6 од овој договор.

IV. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

1. Здравствено осигурување

Член 13

Надоместокот на личниот доход во случаите на привремена неспособност за работа од членот 48 став 1 точка 1 на Основниот закон за здравственото осигурување им припаѓа на осигурениците и на верските службеници од членот 5 на овој до-

говор почнувајќи од 31-иот ден од денот на настанатата неспособност.

Надоместокот на личниот доход се определува од основот на осигурувањето кој, во смисла на одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување, треба да се смета како просечен месечен личен доход.

Член 14

Одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување што се однесуваат на работа со скратено работно време во текот на траењето на привремена неспособност за работа и на правото на надоместок на личниот доход за тоа време, како и одредбите од чл. 50, 51 и 63 од тој закон што се однесуваат на спреченоста за работа во текот на работниот ден, не се применуваат на осигурениците

2. Пензиско осигурување

Член 15

Старосната пензија на осигуреникот се определува од пензискиот основ кој сочинува просек на основите на осигурувањето во кој и да било непрекинат десетгодишен период на осигурување.

За пресметување на десетгодишниот просек на основите на осигурувањето се земаат само основите на осигурувањето од календарската година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Додека не се наполнат 10 години од денот на почетокот на применувањето на Основниот закон за пензиското осигурување, старосната пензија ќе се определува од просекот на основите на осигурувањето по кои осигуреникот бил распореден почнувајќи од 1 јануари 1965 година.

3. Инвалидско осигурување

Член 16

Осигурениците се здобиваат со права од инвалидското осигурување по основот на инвалидност, телесно оштетување поради несреќа при работата или професионална болест — од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на верската служба. По тие основи осигурениците имаат право на инвалидска пензија со додаток за помош и нега, на инвалиднина, на професионална рехабилитација со материјално обезбедување во врска со рехабилитацијата, на запослување на соодветна работа со надоместоци во врска со користењето на тоа право и на надоместоци на патни и превозни трошоци.

Член 17

Како своја работа, во смисла на Основниот закон за инвалидското осигурување, се сметаат работите што ги врши осигуреникот во вршењето на верската должност.

Член 18

Право на професионална рехабилитација и право на запослување според Основниот закон за инвалидското осигурување имаат осигурениците на кои Врховното исламско старешинство во рамките на верската дејност на Исламската верска заедница не може да им обезбеди друга должност односно друга работа.

Професионалната рехабилитација и запослувањето на осигуреници според одредбите од Основниот закон за инвалидското осигурување се врши за работното место од онаа категорија школска спрема според која осигуреникот е распореден во основот на осигурувањето од членот 7 на овој договор.

Член 19

Кога за определување на одделни права од инвалидското осигурување се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред настапувањето на инвалидност, како

личен доход се земаат износите на основите на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот период.

V. ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 20

За социјално осигурување на осигурениците се пресметуваат и се плаќаат придонесите пропишани со Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, освен придонесот за додаток на деца.

Придонесите за социјално осигурување се пресметуваат од основите на осигурувањето во кои осигурениците се распоредени (член 7) наголемени за 30%, односно од износот на постојаните месечни примања ако за основ на осигурувањето служат тие примања во смисла на членот 10 од овој договор, со примена на стопите на придонесите пропишани за работниците.

За верските службеници на Исламската верска заедница од членот 5 на овој договор се пресметуваат и се плаќаат само придонеси за здравствено осигурување.

Член 21

Придонесите за социјално осигурување ги пресметува и му ги уплатува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување Одборот на Исламската верска заедница за верските службеници на Исламската верска заедница на своето подрачје.

Уплатата на придонесите стасува секој први во месецот за изминатиот месец.

Член 22

Обврската за плаќање на придонесот престанува со истекот на месецот во кој настапила спреченост за работа во смисла на членот 48 став 1 точ. 1, 3, 4, 5 и 6 од Основниот закон за здравственото осигурување и не се плаќа придонес за сето време на непрекинатото траење на таа спреченост до крајот на месецот во кој престанала спреченоста за работа.

Комуналниот завод за социјално осигурување е должен до 20-ти во месецот за изминатиот месец да го извести Одборот на Исламската верска заедница како обврзник за плаќање на придонесот за износите на придонесот што се однесуваат на периодот за кој не се плаќа придонес.

VI. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 23

Ако со овој договор не е определено поинаку, правата од социјалното осигурување се остваруваат во постапката што е утврдена со Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, и тоа кај заводот за социјално осигурување што според тие прописи е надлежен да решава за одделни права.

Кога со прописите од ставот 1 на овој член не е регулирана постапката за остварување на правата од социјалното осигурување, ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/65), ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 24

Својството на осигуреник го утврдува и осигурениците ги распоредува во основот на осигурувањето од чл. 7 и 10 на овој договор комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа местото на службувањето на осигурениците.

Комуналниот завод за социјално осигурување му дава на осигуреникот и на членовите на неговото семејство здравствени легитимации, заради користење правата од здравственото осигурување.

Член 25

Одборот на Исламската верска заедница е должен за своите осигуреници да му ги поднесува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување пропишаните пријави и одјави, како и друга документација, вклучувајќи ја и документацијата потребна за распоредување на осигурениците според чл. 7 и 10 на овој договор.

По распоредувањето на осигурениците во основот на осигурувањето надлежниот комунален завод за социјално осигурување писмено ги известува осигурениците, како и Одборот на Исламската верска заедница и републичкото старешинство на Исламската верска заедница, за утврдувањето на својството на осигуреник, за распоредувањето во основот на осигурувањето, за стопата и износот на придонесот за социјално осигурување.

Кога по утврдувањето на својството на осигуреник ќе се стекнат услови за промена на основот на осигурувањето, за промена на износот на основот на осигурувањето или се изменат стопите на придонесот, надлежниот комунален завод за социјално осигурување писмено ги известува за тие промени осигуреникот, Одборот и републичкото старешинство од ставот 2 на овој член.

Сојузниот завод за социјално осигурување го известува Одборот на Исламската верска заедница и комуналните заводи за социјално осигурување за зголемувањето на просечните лични доходи во смисла на членот 8 став 2 од овој договор.

Член 26

Осигуреникот и Одборот на Исламската верска заедница можат од надлежниот комунален завод за социјално осигурување да бараат писмено решение за распоредувањето на осигуреникот во основот на осигурувањето.

Против решението од ставот 1 на овој член може да му се изјави жалба на органот надлежен за решавање во втор степен.

Член 27

Кога постапката за остварување на правата од социјалното осигурување во случаите определени со закон се поведува на барање од осигуреникот односно од член на семејството на умрен осигуреник, барањето по овој договор го поднесува осигуреникот односно член на семејството на умрен осигуреник преку Одборот на Исламската верска заедница.

Одборот на Исламската верска заедница го доставува барањето од ставот 1 на овој член, заедно со својот предлог и потребната документација, до комуналниот завод за социјално осигурување кај кој осигуреникот е осигурен во моментот на поведувањето на постапката. Денот на поднесувањето на барањето од страна на Одборот на Исламската верска заедница се зема како ден на поведувањето на постапката.

Кога постапката за остварување на правата од социјалното осигурување се поведува по службена должност, комуналниот завод за социјално осигурување го известува за поведувањето на постапката Одборот на Исламската верска заедница и осигуреникот.

По еден примерок од решението за признавање на правата од социјалното осигурување комуналниот завод за социјално осигурување е должен да му достави на осигуреникот, на Одборот на Исламската верска заедница и на републичкото старешинство на Исламската верска заедница.

Член 28

Инвалидските комисии надлежни за оценување на инвалидноста и преостанатата работна спо-

способност се должни, пред давањето на оцената и мислењето, да прибават мислење од Одборот на Исламската верска заедница за можноста на осигуреникот да врши верска служба и за потребата и оправданоста на потребата од професионална рехабилитација односно запослување.

ВИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Надлежниот комунален завод за социјално осигурување ќе го изврши, по службена должност, распоредувањето на осигурениците во основите на осигурувањето утврдени со овој договор со важност од 1 декември 1966 година.

Член 30

Периодите што според овој договор се сметаат во пензиски стаж ќе им се признаат и на уживателите на пензии на нивно барање.

Член 31

Правата стечени според Договорот за социјално осигурување на верските службеници на Исламската верска заедница во СФРЈ од 4 февруари 1964 година остануваат во сила и по почетокот на применувањето на овој договор.

Член 32

Правата од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување осигурениците можат да ги користат ако се уплатени сите стасани придонеси.

Правото од ставот 1 на овој член, чие користење е запрено, се воспоставува со денот на подмирувањето на сите стасани а неуплатени придонеси.

За запирењето и воспоставувањето на правата надлежниот комунален завод за социјално осигурување донесува писмено решение.

Член 33

Правото на старосна пензија односно правото на инвалидска пензија може да се користи од денот на престанокот на вршењето на редовната верска служба.

На осигуреник кој правото на старосна пензија го остварил со пензиски стаж помал од 40 години, му се исплатува вкупниот износ на пензијата и кога по пензионирањето врши одделни верски работи, ако тие работи му се доверени од страна на надлежниот верски орган на Исламската верска заедница заради испомогање или привремено заменување на верски службеник. Таквата работа на пензиониран верски службеник не се смета како вршење самостојна дејност во смисла на чл. 104 и 120 од Основниот закон за пензиското осигурување.

На осигуреник кој правото на старосна пензија го остварил со пензиски стаж од 40 години или поголем, му се исплатува вкупниот износ на пензијата и кога по пензионирањето повторно ќе започне да врши редовна верска служба. Во тој случај тој не се здобива со својство на осигуреник.

Член 34

Ако се изменат одделни одредби од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, на кои се повикува овој договор, при остварувањето на правата од социјалното осигурување ќе се применуваат тие изменети одредби, доколку договорните страни не го регулираат тоа прашање поинаку.

Член 35

Поблиски упатства за применување на овој договор донесува по потреба, директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување во спогодба со Рес-ул-улема.

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално осигурување на верските службеници на Исламската верска заедница во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/64).

Член 37

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2798

4 март 1967 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
социјално осигурување,
Бранко Вукаловиќ, с. р. Рес-ул-улема,
Хади Сулејман Кемур, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за техничките мерки и за заштитата на работа при истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА НА РАБОТА ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ

Во членот 4, на почетокот на ставот 3 од изменетиот член 8 на Правилникот за техничките мерки и за заштитата на работа при истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини, наместо зборовите: „Секоја година“ треба да стојат зборовите: „Секои три години“.

Од Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, Белград, 17 март 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за садови и прибор за компримирани течни гасови, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САДОВИ И ПРИБОР ЗА КОМПРИМАНИ ТЕЧНИ ГАСОВИ

Во точката 5 наместо зборовите: „1 јануари 1968 година“ треба да стои: „1 јули 1967 година“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 10 март 1967 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ДОБИТОК И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА ПАЗАРИТЕ НА МАЛО, ШТО ЈА ДОНЕСЕ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ВРЕОВЕЦ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката на Собрание-

СОДРЖИНА:

Страна

то на општина Врбовец за измена на Одлуката за прометот на добиток и други производи на пазарите на мало („Службене новине Котара Вјеловар“, бр. 9/66), врз основа на јавната расправа одржана на 31 јануари 1967 година донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката на Собранието на општината Врбовец за измена на Одлуката за прометот на добиток и други производи на пазарите на мало, од 18 март 1966 година („Службене новине Котара Вјеловар“, бр. 9/66).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службене новине Котара Вјеловар“.

3. Причините поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука се следните:

Со Одлуката за измена на Одлуката за прометот на добиток и други производи на пазарите на мало Собранието на општина Врбовец пропиша дека таксите што Комуналната установа Врбовец ги наплатува за употреба на пазарниот простор и за услугите што таа ги врши во врска со прометот на стоки на пазарите таа треба да ги уплатува во Комуналниот фонд на Општина Врбовец (90%) и во Фондот за унапредување на сточарството (10%), а дека надоместокот за собирање на таксите Комуналната установа Врбовец треба да ги остварува со договорот склучен со Комуналниот фонд на Општина Врбовец.

Комуналната установа Врбовец, сметајќи дека со таа одлука ѝ се повредени уставните и законските права за распределба на доходот, му поднесе предлог на Уставниот суд на Југославија во кој бара да се поништи наведената одлука.

Оценувајќи ја основаноста на овој предлог, Уставниот суд утврди дека Собранието на општина Врбовец, со оглед на одредбата од членот 87 на Основниот закон за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67), можеше до 1 март 1967 година со свој пропис да го регулира прометот на стоки на пазарите и да ги определува пазарните такси што всушност имаат карактер на надоместоци.

Меѓутоа, бидејќи овде се во прашање надоместоци за услуги што ги врши Комуналната установа Врбовец, Собранието на општината не било овластено да пропишува на кој начин се распоредуваат приходите остварени од надоместоци за тие услуги. Тоа му е противно и на Уставот на СФРЈ (член 9) и на Основниот закон за установите (член 55). Според тоа, Одлуката на Собранието на општина Врбовец за измена на Одлуката за прометот на добиток и други производи на пазарите на мало од 18 март 1966 година не е согласна со Уставот и со сојузниот закон, па поради тоа Уставниот суд, врз основа на членот 17 од Законот за Уставниот суд на Југославија, ја укина таа одлука.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 28 февруари 1967 година.

У бр. 220/66

1 март 1967 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,

Блажо Јовановиќ, с.

206. Одлука за отворање Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Камбера (Австралија) — — —	345
207. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Карачи — — —	345
208. Одлука за подигање на Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Великото Војводство Луксембург на степен на амбасада — — —	345
209. Одлука за забрана и ограничување на движењето и настанувањето во одделни делови од морскиот брег, острови и делови од острови — — —	345
210. Одлука за измени на Одлуката за паричните примања кои се сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес од работен однос и за паричните примања кои претставуваат надоместок на фактичните трошоци — — —	346
211. Решение за определување постојан граничен премин Пула за меѓународен воздушен сообраќај — — —	346
212. Правилник за измена на Правилникот за начинот и трошоците за вршење санитарен надзор над изградбата на згради и други објекти што подлежат на санитарен надзор — — —	346
213. Правилник за техничките мери за електроенергетски постројки над 100 V — — —	346
214. Правилник за техничките мери за уреди со светлечки цевки — — —	347
215. Правилник за стручната спрема на сојузни инспектори на радио-сообраќајот — — —	347
216. Наредба за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води — — —	347
217. Упатство за употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства на пристиба — — —	348
218. Решение за југословенските стандарди за компримирани и течни гасови — — —	350
219. Решение за југословенските стандарди за средства против смрзување во системи за ладење мостри и за методи на испитувањето — — —	350
220. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — —	350
221. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на обувки — — —	351
222. Договор за социјално осигурување на верските службеници на Исламската верска заедница во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — —	351
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за техничките мерки и за заштитата на работа при истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини — — —	355
Исправка на Решението за југословенските стандарди за садови и прибор за компримирани течни гасови — — —	355
Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на Одлуката за измена на Одлуката за прометот на добиток и други производи на пазарите на мало, што ја донесе Собранието на општина Врбовец — — —	355